

Врз основа на Законот за градежно земјиште ( "Службен весник на РМ" бр.17/2011, 53/2011, 144/12 и 25/13) и Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост ( "Службен весник на РМ" бр.38/2011) и член 23 од Статутот на Општина Ранковце, Советот на Општина Ранковце, на седницата одржана на ден 29.11.2013 година, донесе:

## **ПРОГРАМА**

### **За изградба, реконструкција и одржување на уличното осветлување во Општина Ранковце за 2014 година**

Согласно Законот за локална самоуправа, јавното осветлување е во надлежност на Општината и ќе се реализира преку годишна програма. Содржината на годишната програма е во директна зависност од средствата што ќе се обезбедат за нејзина реализација. Финансирањето на оваа Програма е од средствата што се обезбедуваат преку уплата на такса за улично осветлување од граѓаните и средства од Општината собрани од други извори.

#### **ПРИХОДИ :**

Висината на средствата што ќе бидат соберени за реализација на оваа Програма не може точно да бидат определени и ќе зависат пред се од следните работи:

- Редовноста на уплаќањето на граѓаните на таксата за улично осветлување

#### **АКТИВНОСТИ :**

Во тековната 2014 година према очекувањата за обезбедување на средства по наведениот основ, такса за улично осветлување од напред наведената сума од 1 800 000,00 денари, како и средства од општината се планираат следните активности:

- 1) Обновување и реконструкција на сијалични места и опрема за нормално функционирање на уличното осветлување за кое ќе бидат потрошени 300 000,00 денари и притоа ќе бидат набавени:
  - живини сијалици од 125 W
  - живини сијалици од 160 W
  - заштитни стакла
  - трафо од 125 W
  - кабел за петта жица
  - и други резервни делови
- 2) Изградба на улично осветлување на улици и населби во Општината во кои досега немаше улично осветлување, поставување на бандери и проводник за петта жица, ќе бидат потрошени 1 730 000,00 денари.
  - Локален пат с.Ранковце од Полициска станица до Десетак во должина од 900 метри
  - с.Петралица (буина бара) во должина од 200 метри
  - с.Гиновци (М2-Бентомачки пат) во должина од 150 метри

- 3) Довршување на улично осветлување-поставување на дополнителен број на канделабри на сите улици во Општината каде ќе се констатира дека има потреба од улично осветлување.
- 4) Замената на прегорени и оштетени делови го врши Општината со сопствени средства. За таквото одржување на уличното осветлување односно ангажирање на електро инсталатери и камион дигалка со корпа ќе бидат потрошени средства од околу 30 000,00 денари.
- 5) Во тековната година се предвидува дека приближно 2 000 000,00 денари ќе се користат за плаќање на потрошена електрична енергија за улично осветлување.

### **ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА – РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

#### **1. Очекувани приходи**

1.1. Приходи од наплата на такса за улично осветлување од граѓани .....	1 800 000,00 ден.
1.2. Средства од Општината.....	2 100 000,00 ден.
<b>Вкупно</b>	<b>:3 900 000,00 ден.</b>

#### **2. Очекувани расходи**

2.1. Материјали за одржување на улично осветлување.....	300 000,00 ден
2.2. Изградба на улично осветлување во с. Ранковце од Полициска Станица до Десетак во должина од 900 метри.....	1 350 000,00 ден
2.3. Изградба на улично осветлување во с. Петралица (Буина Бара) во должина од 200 метри.....	100 000,00 ден
2.4. Изградба на улично осветлување во с. Гиновци (М2-Бентомачки пат) во должина од 150 метри.....	80 000,00 ден
2.5. Довршување на уличното осветлување- поставување на дополнителен број канделабри.....	40 000,00 ден
2.6. Ангажирање на фирма за замена и монтажа на Уличното осветлување.....	30 000,00 ден
2.7. Средства за потрошена електрична енергија.....	2 000 000,00 ден
<b>Вкупно:</b>	<b>3 900 000,00 ден</b>

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во "Службен гласник на Општина Ранковце".

**Бр.07-864/3**  
**29.11.2013 година**  
**Ранковце**

**Совет на Општина Ранковце**  
**Претседател,**  
**Тони Ангеловски**